

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 198

5 август 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2462. Одлука за избор на Претседател и членови на Верификационата комисија на Собранието на Република Северна Македонија.....	2	2466. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје за пет јавни обвинители.....	16
2463. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија.....	2	2467. Одлука за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните обвинителства.....	16
2464. Правилник за начинот на вршење на анализата на податоците доставени од страна на носителот на јавен долг, примената и вреднувањето на финансиските показатели.....	4	2468. Национална сортна листа.....	18
2465. Одлука за начинот на утврдување поврзани лица и за лимитите на изложеноста.....	7		

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****2462.**

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 12 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 август 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ВЕРИФИКАЦИОНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Верификационата комисија, се избираат:

а) за претседател

Јагода Шахпаска

б) за членови

Изет Мецити,

Благица Ласовска,

Соња Мираковска и

Сафије Садики Шаини.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

Претседавач на

Бр. 08-2358/1
4 август 2020 година
Скопје

Конститутивната седница на
Собранието на
Република Северна Македонија
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

2463.

Врз основа на членот 63 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 11 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 август 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

1. Се верифицира мандатот на пратениците:

1. Никола Димитров,
2. Мила Царовска,
3. Дамјан Манчевски,
4. Моника Зајкова,
5. Дарко Каевски,
6. Горан Мисовски,
7. Кастриот Рецепи,
8. Марија Георгиевска,
9. Оливер Спасовски,
10. Сања Лукаревска,
11. Мухамед Зеќири,
12. Даниела Маркоска,
13. Мартин Костовски,
14. Љатифе Шиковска,
15. Бастри Бајрами,
16. Љупчо Николовски,
17. Јагода Шахпаска,
18. Сашко Николов,
19. Маја Морачанин,
20. Ненад Коциќ,
21. Соња Михаиловска,
22. Љупчо Балкоски,
23. Марија Ангелова,
24. Илија Николовски,
25. Зоран Заев,
26. Соња Мираковска,
27. Миле Талевски,
28. Даниела Колева,
29. Панчо Минов,
30. Марија Костадинова,
31. Костадин Костадинов,
32. Лолита Ристова,
33. Павле Трајанов,
34. Коле Чаракчиев,
35. Радмила Шекеринска-Јанковска,
36. Јован Митрески,
37. Бисера Костадиновска-Стојчевска,
38. Лазе Таневски,
39. Бети Рабадиевска-Наумовска,
40. Енес Ибрахим,

41. Боби Мојсоски,
42. Жаклина Лазареvsка,
43. Биљал Касами,
44. Фаница Николоска,
45. Бејдан Иљас,
46. Фадил Зендели,
47. Гордана Сиљановска-Давкова,
48. Тимчо Муцунски,
49. Синиша Стојаноски,
50. Бети Стаменкоска-Трајкоска,
51. Љупчо Димовски,
52. Љупчо Пренцов,
53. Велика Стојкова-Серафимовска,
54. Владо Мисајловски,
55. Рашела Мизрахи,
56. Бране Петрушевски,
57. Иван Стоилковиќ,
58. Жаклина Пешевска,
59. Дарко Костовски,
60. Бојан Стојаноски,
61. Игор Јанушев,
62. Иван Јорданов,
63. Благица Ласовска,
64. Иванка Василевска,
65. Стојан Миланов,
66. Игор Здравковски,
67. Миле Лефков,
68. Никола Мицевски,
69. Даниела Христова,
70. Марија Петрушевска,
71. Александар Николоски,
72. Ане Лашкоска,
73. Дајанчо Ефтимов,
74. Ели Панова,
75. Зоранчо Јованчев,
76. Петар Ристески,
77. Здравко Трајанов,
78. Ангелинка Петкова,
79. Златко Пенков,
80. Јадранка Поцкова,
81. Игор Дурловски,
82. Антонијо Милошоски,
83. Силвана Ангелевска,
84. Кирил Пецаков,
85. Јован Јаулески,
86. Олга Лозановска,
87. Ѓорѓија Сајкоски,

88. Лидија Петкоска,
89. Дафина Стојаноска,
90. Александар Велјановски,
91. Изет Мецити,
92. Арбен Зибири,
93. Арбер Адеми,
94. Берат Ајдари,
95. Мерита Колчи-Коџаџику,
96. Талат Џафери,
97. Исмаил Јахоски,
98. Арбана Пашоли,
99. Али Ахмети,
100. Фљорин Бесими,
101. Арта Билали-Зендели,
102. Насер Нуредини,
103. Бајрам Реџеџи,
104. Вјолца Адеми,
105. Бајрам Кадрија,
106. Скендер Реџеџи,
107. Абдула Салиу,
108. Аџрим Гаши,
109. Елми Азири,
110. Сафије Садик-Шаини,
111. Сурија Рашиди,
112. Зиадин Села,
113. Атане Неџири,
114. Илире Даути,
115. Хусни Исмаили,
116. Халил Снопче,
117. Артина Ќазими,
118. Димитар Апасиев,
119. Борислав Крмов и
120. Мендух Таќи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2362/1
4 август 2020 година
Скопје

Претседавач на
Конститутивната седница на
Собранието на
Република Северна Македонија
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2464.

Врз основа на член 21 став (4) од Законот за јавен долг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ДОСТАВЕНИ ОД СТРАНА НА
НОСИТЕЛОТ НА ЈАВЕН ДОЛГ, ПРИМЕНАТА И ВРЕДНУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на анализата на податоците доставени од страна на носителот на јавен долг, примената и вреднувањето на финансиските показатели.

Член 2

Анализата на податоците доставени од страна на носителот на јавен долг се врши врз основа на финансиските извештаи на јавните претпријатија и трговските друштва, носители на јавен долг и буџетот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за претходните две календарски години, тековната година и проекција за наредните две календарски години.

Член 3

Ликвидноста на јавните претпријатија и трговските друштва се пресметува со примена на показателот готовински тек од оперативни активности / тековни обврски, при што резултатот ќе се вреднува од 1 до 5, согласно следната табела:

Вредност	1	2	3	4	5
готовински тек од оперативни активности / тековни обврски	>6,5	>5,5	>4,5	>1	<1

Ликвидноста се пресметува како аритметичка средина од вредностите доделени за сите години во анализираниот период.

Член 4

Солвентноста на јавните претпријатија и трговските друштва се пресметува со примена на показателите вкупен долг / добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација и добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / вкупен трошок за камати, при што резултатите ќе се вреднуваат од 1 до 5, согласно следната табела:

Вредност	1	2	3	4	5
вкупен долг / добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација	<2	<3	<4,5	<7,5	>7,5
добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / вкупен трошок за камати	>4	>2,5	>1	>0	<0

Солвентноста се пресметува како аритметичка средина од вредностите доделени за сите години во анализираниот период.

Член 5

Профитабилноста на јавните претпријатија и трговските друштва се пресметува со примена на показателите добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / нето приходи X 100 и оперативна добивка / нето приходи X 100, при што резултатите ќе се вреднуваат од 1 до 5, согласно вредностите утврдени во следната табела:

Вредност	1	2	3	4	5
добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / Нето приходи X 100	>17	>16	>15	> 5,5	<5,5
Оперативна добивка / Нето приходи X 100	>14	>13	>11	>-7,5	<-7,5

Профитабилноста се пресметува како аритметичка средина од вредностите доделени за сите години во анализираниот период.

Член 6

Кредитоспособноста на јавните претпријатија и трговските друштва се пресметува со пондерирање на вредностите кои претставуваат аритметичка средина од вредностите добиени со пресметка на финансиските показатели за ликвидност, солвентност и профитабилност, според нивното влијание на способноста за акумулирање долг и негова отплата, согласно следната табела:

готовински тек од оперативни активности / тековни обврски	22,5%
вкупен долг / добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација	25%
добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / вкупен трошок за камати	22,5%
добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација / Нето приходи X 100	15%
Оперативна добивка / Нето приходи X 100	15%

За кредитоспособни јавните претпријатија и трговските друштва, носители на јавен долг ќе се сметаат оние со оценка за кредитоспособност ≤ 3 .

Член 8

Кредитоспособноста на општините ќе се проценува преку показател кој ќе го мери финансискиот капацитет на општините да генерираат заштеди во буџетот, а се пресметува како тековно – оперативни трошоци / тековно – оперативни приходи X 100 $\leq 70\%$.

За пресметка на показателот од став 1 на овој член, како тековно оперативни трошоци на основниот Буџет на општината за претходната фискална година ќе се пресметуваат: вкупните расходи освен капиталните расходи (4 Вкупно расходи - 48 Капитални расходи), а како тековно-оперативни приходи на основниот Буџет на општината за претходната фискална година ќе се пресметуваат: збир од Даночни приходи, Неданочни приходи, Продажба од капитални средства освен Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините, Продажба на земјиште и нематеријални вложувања и Дотации на општината од приходи од данок на додадена вредност (71 Даночни приходи + 72 Неданочни приходи + 731 Продажба од капитални средства - 731120 Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините + 733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања + 741115 Дотации на општината од приходи од данок на додадена вредност).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија".

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2465.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 18 став 5, член 71 став 8 и член 72 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА И ЗА ЛИМИТИТЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот на утврдување поврзани лица, изложеност кон лице и голема изложеност и начинот на утврдување и следење на лимитите на изложеноста.

2. Одделни изрази употребени во оваа одлука го имаат следново значење:

2.1 Под „лице“ се подразбира клиент на банката, подружница на банката, акционер со квалификувано учество во банката и лице со посебни права и одговорности во банката.

2.2 Под „изложеност кон лице“ се подразбира вкупната билансна и вонбилансна изложеност на банката кон тоа лице, без да се пондерира со соодветните пондери на ризичност, согласно со регулативата на Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, вклучувајќи ги и вложувањата во хартии од вредност издадени од тоа лице, што подразбира збир на изложеноста на банката кон лицето којашто произлегува од портфолиото на банкарските активности и од портфолиото за тргување.

2.3 Под „голема изложеност“ се подразбира изложеност на банката кон лице или изложеност кон група поврзани лица, еднаква или поголема од 10% од сопствените средства на банката утврдени согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

2.4 Под „изложеност кон лице на консолидирана основа“ се подразбира збир на изложеностите на сите членки во банкарската група кон тоа лице.

2.5 Под „одбитни ставки од изложеноста кон лице“ се подразбира:

- обратен репо-договор (англ. reverse repo) со друга банка со кој се купуваат побарувања обезбедени со недвижен имот, доколку се смета за изложеност кон лицата чиешто обврски се купени (изложеност кон трето лице), согласно со точката 8 од оваа одлука;

- гаранција или контрагаранција издадена од трето лице, доколку се смета за изложеност кон лицето коешто ја издало гаранцијата или контрагаранцијата (изложеност кон трето лице), согласно со точката 9 од оваа одлука;

- изложености коишто не се вклучуваат во пресметката на лимитите на изложеност, согласно со главата V од оваа одлука.

2.6 Под „поврзани лица“ се подразбираат:

- две или повеќе лица кои претставуваат единствен ризик бидејќи едно од нив, директно или индиректно, остварува контрола во другото, или во другите лица (во понатамошниот текст: лица поврзани преку контрола);

- две или повеќе лица кои не се поврзани преку контрола, но претставуваат единствен ризик бидејќи се меѓусебно поврзани на тој начин што финансиските проблеми кај едното од нив може да предизвикаат проблеми во отплатата на обврските на другото и/или на другите лица (во понатамошниот текст: лица кај кои постои економска поврзаност), или

- две или повеќе физички лица доколку едното физичко лице е брачен другар или лице со кое живее во вонбрачна заедница, дете или посвоено дете, родител или лице под старателство на другото физичко лице (во понатамошниот текст: поврзани физички лица).

2.7 Под „лица поврзани со банка“ се подразбираат:

- подружници на банката и други лица со кои банката има блиски врски;

- акционери со квалификувано учество во банката и лицата поврзани со нив, како и одговорните лица на тие акционери – правни лица, или

- лица со посебни права и одговорности во банката и лицата поврзани со нив.

2.8 Под „група поврзани лица“ се подразбираат сите лица коишто се меѓусебно поврзани преку контрола, лица кај кои постои економска поврзаност и/или се поврзани физички лица.

2.9 Под „изложеност кон група поврзани лица“ се подразбира збир на изложеностите кон сите лица кои се дел од групата поврзани лица.

2.10 Под „индиректна контрола“ се подразбира контролата којашто едно лице ја остварува во друго правно лице преку трето правно лице со кое првото лице е поврзано преку контрола, при што третото правно лице има директна контрола во второто правно лице.

За сè што не е дефинирано со оваа одлука, соодветно се применува значењето на термините утврдено со Законот за банките и со подзаконските акти донесени врз основа на тој закон.

II. ИЗЛОЖЕНОСТ КОН ЛИЦЕ

3. Распоредувањето на одделните позиции во портфолиото на банкарските активности и во портфолио за тргување е согласно со одредбите од регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

4. Изложеноста на банката кон лице којашто произлегува од портфолиото на банкарските активности ја вклучува билансната и вонбилансната изложеност кон тоа лице што не претставува дел од изложеноста на банката којашто произлегува од портфолиото за тргување, утврдена согласно со точката 5 од оваа одлука.

Билансните и вонбилансните побарувања од ставот 1 од оваа точка се искажуваат во нето-износ, како разлика помеѓу нивната сметководствена вредност и соодветниот износ на извршената исправка на вредноста или издвоената посебна резерва, износот на премијата или дисконтот и промените на објективната вредност (без да се земе предвид износот на акумулираната амортизација).

По исклучок на ставот 2 од оваа точка, билансните и вонбилансните побарувања од ставот 1 од оваа точка не се намалуваат за износот на извршената исправка на вредноста или издвоената посебна резерва за:

- изложеноста кон лице (вклучувајќи ги и владите и централните банки) со кредитен рејтинг еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“);

- изложеноста кон лице со кредитен рејтинг повисок од кредитниот рејтинг од алинејата 1 од овој став, но е со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“);

- изложеноста кон лице кое нема кредитен рејтинг, но е со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од Б- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Б3 (согласно со рејтингот на „Мудис“) или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен рејтинг;

- изложеноста кон лице (нефинансиско лице) коешто има побарувања врз основа на финансиски кредит, еднаков или поголем на/од 31.000.000 денари, од друго нефинансиско лице со кредитен рејтинг еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“);

- изложеноста кон лице (нефинансиско лице) коешто има побарувања врз основа на финансиски кредит, еднаков или поголем на/од 31.000.000 денари, од друго нефинансиско лице со кредитен рејтинг повисок од кредитниот рејтинг од алинејата 4 од овој став, но е со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“);

- изложеноста кон лице (нефинансиско лице) коешто има побарувања врз основа на финансиски кредит, еднаков или поголем на/од 31.000.000 денари, од друго нефинансиско лице за кое не е утврден кредитен рејтинг, но е со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од Б- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Б3 (согласно со рејтингот на „Мудис“) или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен рејтинг.

Во случаите кога изложеноста од ставот 3 алинеи 4, 5 и 6 од оваа точка е поголема од износот на финансискиот кредит од овие алинеи, изложеноста не се намалува само за оној дел од исправката на вредноста, односно од посебната резерва којшто е еднаков на износот на финансискиот кредит.

5. Изложеноста на банката кон лице којашто произлегува од портфолиото за тргување ја претставува нето-позицијата на финансиските инструменти согласно со начинот на утврдување на капиталот потребен за покривање на пазарните ризици определен во регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

6. При утврдувањето на изложеноста кон лице согласно со точките 4 и 5 од оваа одлука, банката треба да ги вклучи и следниве позиции:

- изложеностите врз основа на финансиски деривати дефинирани согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста

на капиталот, како и дериватите склучени за заштита или пренос на кредитниот ризик (кредитни деривати), склучени со лицето, за кои се утврдува капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;

- изложеностите врз основа на финансиски деривати дефинирани согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, како и дериватите склучени за заштита или пренос на кредитниот ризик (кредитни деривати), склучени со други лица, доколку предметот на финансискиот дериват е издаден од лицето;

- изложеностите врз основа на трансакции за кои се утврдува капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;

- изложеностите врз основа на позиции на секјуритизација и вложувања во удели на отворени инвестициски фондови при што се зема предвид економската суштина на овие изложености и нивниот инхерентен ризик со цел да се утврди дали постои изложеност и врз основа на овие побарувања.

7. Изложеноста кон лице не ги вклучува следниве позиции:

- позицијата врз основа на порамнување на девизните трансакции, настаната во период не подолг од 48 часа по извршеното плаќање;

- позицијата врз основа на порамнување на трансакциите на купување или продажба на хартии од вредност, настаната во период не подолг од три работни дена по денот на плаќањето или по денот на испораката на хартиите од вредност, во зависност од тоа што се случило порано;

- позицијата врз основа на платежни трансакции, клиринг и порамнување во која било валута и кореспондентско банкарство или клиринг на финансиски инструменти, порамнување и старателски услуги за клиенти и слично, којашто не трае подолго од крајот на следниот работен ден;

- позицијата врз основа на платежни трансакции, клиринг и порамнување во која било валута и кореспондентско банкарство и слично коишто се извршуваат кон институции, настаната во текот на работниот ден;

- позициите коишто согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, претставуваат одбитни ставки од сопствените средства на банката.

8. Изложеноста на банката врз основа на склучен обратен репо-договор (англ. reverse repo) со друга банка со кој се купуваат побарувања од другата банка обезбедени со недвижен имот, може да се смета за изложеност кон лицата чиешто обврски се купени (изложеност кон трето лице), доколку се исполнети следниве услови:

- побарувањата се целосно обезбедени со станбен објект којшто ги исполнува условите за побарување покриено со станбен објект согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;

- банката има право да го изврши обезбедувањето во услови кога другата банка не ги исполнува своите обврски од репо-договорот;

- банката има првенство/приоритет во наплатата на овие побарувања во случај на стечај или ликвидација на другата банка.

Изложеноста кон третото лице е еднаква на износот на неговите обврски кон другата банка коишто се купени со обратниот репо-договор. Доколку и покрај поделбата согласно со ставот 1 од оваа точка, остане изложеност врз основа на обратниот репо-договор, таа изложеност се смета за изложеност кон другата банка.

9. Изложеноста на банката обезбедена со гаранција или контрагаранција од трето лице може да се смета за изложеност кон лицето коешто ја издало гаранцијата или контрагаранцијата (изложеност кон трето лице), доколку се исполнети следниве услови:

- на необезбедениот дел од изложеноста кон третото лице се применува пондер на ризичност којшто е еднаков или понизок од пондерот на ризичност што се применува на необезбедениот дел од изложеноста кон лицето чијашто изложеност се обезбедува со гаранцијата или контрагаранцијата, и

- гаранцијата/контрагаранцијата ги исполнува условите за нефинансиран инструмент за кредитна заштита, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, при што треба да се имаат предвид и соодветните одредби за корекција на вредноста на нефинансираниот инструмент за кредитна заштита во случај на делумна покриеност, рочна и валутна неусогласеност на нефинансираниот инструмент за кредитна заштита и изложеноста обезбедена со гаранција или контрагаранција од трето лице.

III. ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Лица кај кои постои економска поврзаност

Лица поврзани преку контрола

10. За потребите на точката 2 потточка 2.6 алинеја 1 од оваа одлука, како лица поврзани преку контрола се сметаат најмалку и следниве лица:

- две или повеќе лица кај кои мнозинството на членовите на органите на надзор и управување се исти;

- правно лице и лице коешто е член на орган на надзор и/или управување на тоа правно лице, освен доколку лицето коешто е член на орган на надзор и/или управување не остварува значително влијание врз управувањето и врз донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки во тоа правно лице;

- лица коишто се контролирани од исто или од исти лица;

- лица под контрола на матично лице коишто согласно со сметководствените стандарди ги исполнуваат условите за вклучување во консолидираните финансиски извештаи.

Во случај на индиректна контрола, вкупниот влог, или вкупните права на глас во правното лице претставуваат збир на директните влогови, или правата на глас на лицата поврзани преку контрола, вклучувајќи го и влогот, или правата на глас на лицето коешто настапува во нивно име и за нивна сметка.

По исклучок на ставот 2 од оваа точка, вкупниот влог или вкупните права на глас не ги вклучуваат влогот или правата на глас коишто произлегуваат од акции коишто ги поседуваат лицата од ставот 2 од оваа точка, доколку постојат ограничувања, во каква било форма, за користење на правото на глас коешто произлегува од тој влог, односно од тие акции.

11. За потребите на точката 2 потточка 2.7 алинеја 2 од оваа одлука, банката утврдува група на поврзани лица со банката, најмалку во следниве случаи:

- акционер што остварува контрола во банката, заедно со лицата поврзани со него и сите лица во кои банката остварува контрола и лицата поврзани со нив, или

- акционер со квалификувано учество во банка, заедно со лицата поврзани со него и лицето назначено за негов претставник во надзорниот одбор на банката и сите лица поврзани со тоа лице.

12. Банката утврдува лица поврзани преку контрола и во случаите кога изложеноста кон кое било лице претставува одбитна ставка од изложеноста кон лице.

13. За потребите на точката 2 потточка 2.6 алинеја 2 од оваа одлука, како лица кај кои постои економска поврзаност се сметаат најмалку следниве лица:

- најмалку 50% од побарувањата или обврските на едното лице во последните дванаесет месеци произлегуваат од трансакции со другото лице;

- изложеноста одобрена на едно лице е целосно или делумно гарантирана од другото лице или е дадена друга форма на обезбедување од другото лице – давател на обезбедувањето, а изложеноста е во износ којшто би предизвикал финансиски проблеми кај давателот на обезбедувањето, доколку дојде до активирање на обезбедувањето;

- значителен дел од производите/услугите на едното правно лице се купуваат од другото лице, при што на пазарот не може лесно да се најде друг купувач за тие производи/услуги;

- две или повеќе лица имаат заеднички добавувач и/или заеднички извор на финансирање и/или отплата на обврските, при што, во случај на достапност на тој добавувач/извор, не може лесно да се најде друг добавувач/извор на средства;

- лица коишто имаат заеднички обврски врз основа на договор склучен со банката (на пример: кредитокорисник и кокредитобарател).

Две или повеќе лица коишто исполнуваат еден или повеќе од критериумите наведени во ставот 1 од оваа точка може да не се сметаат за поврзани лица доколку банката има неспорни докази дека лицето ќе може навреме да најде други извори на финансирање или други деловни партнери, со што ќе ги надмине финансиските проблеми предизвикани од поврзанооста од ставот 1 од оваа точка.

Банката не е должна да ја утврдува поврзанооста од ставот 1 од оваа точка за лице чијашто вкупна изложеност, вклучувајќи ја и изложеноста кон другите лица од групата поврзани лица преку контрола и изложеноста кон групата поврзани физички лица, не надминува 2% од сопствените средства на банката.

14. Банката утврдува поврзаност помеѓу две или повеќе лица коишто се економски поврзани со трето лице, дури и во случај кога банката нема изложеност кон третото лице, освен доколку е исполнет условот од точката 13 став 2 од оваа одлука.

Банката утврдува лица поврзани преку економска поврзаност и во случаите кога изложеноста кон кое било лице претставува одбитна ставка од изложеноста кон лице.

15. Во случаите кога едно лице е економски поврзано со неколку лица коишто меѓусебно не се поврани, согласно со одредбите од оваа глава, банката може да утврди неколку различни групи поврзани лица.

16. Во случај кога едно лице е поврзано преку контрола или кај кое постои економска поврзаност со централната влада во Република Северна Македонија, локалната самоуправа во Република Северна Македонија или јавна институција со третман на централна влада во Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: централна и локална власт), банката формира посебна група поврзани лица којашто се состои од тоа лице и централната и локалната власт со која е поврзано, вклучувајќи ги и правните и физичките лица поврзани со тоа лице.

Во случаите кога постои економска поврзаност помеѓу лицата коишто се поврзани преку контрола со централната и локалната власт или кај кои постои економска поврзаност со централната и локалната власт, банката утврдува посебна група поврзани лица којашто се состои од тие лица, вклучувајќи ги и правните и физичките лица поврзани со тие лица, без да ја вклучи централната или локалната власт.

17. Покрај случаите наведени во оваа одлука, група поврзани лица се утврдува и во други случаи за кои банката или Народната банка ќе оцени дека постои единствен ризик, бидејќи се поврзани на начин којшто е сличен на случаите определени со оваа одлука.

IV. ЛИМИТИ НА ИЗЛОЖЕНОСТА

18. Изложеноста кон кредитокорисник на банката и лицата поврзани со него, изложеноста кон подружница на банката, изложеноста кон акционер со квалификувано учество и лицата поврзани со него, изложеноста кон лице со посебни права и одговорности во банката и лицата поврзани со него, вкупниот износ на изложеност кон лицата поврзани со банката, како и вкупниот износ на големи изложености не смеат да ги надминат лимитите на изложеност пропишани во Законот за банките.

Во утврдувањето и следењето на лимитот на изложеноста кон член на надзорен одбор во банката не се вклучува изложеноста на банката кон акционерот којшто го назначил тоа лице со посебни права и одговорности за негов претставник во надзорниот одбор на банката, освен доколку членот на надзорниот одбор остварува контрола врз тој акционер. Изложеноста кон членот на надзорниот одбор во банката заедно со изложеноста кон акционерот којшто го назначил за негов

претставник не смее да го надмине лимитот на изложеноста пропишан во Законот за банките (10% или 25% од сопствените средства на банката).

19. При утврдувањето и следењето на лимитите од точката 18 од оваа одлука, банката ја намалува изложеноста за износот на одбитните ставки.

20. За утврдување и следење на лимитите на изложеност од оваа одлука, сопствените средства на банката се утврдуваат согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

21. Банката е должна постојано да ги почитува лимитите од оваа одлука.

22. По исклучок на точката 21 од оваа одлука, банката може да ги надмине лимитите на изложеност од точката 18 од оваа одлука во следниве случаи:

- надминувањето е настанато како резултат на спојување или присоединување на две правни лица;
- надминувањето е резултат на причини врз кои банката не можела или не може да влијае;
- надминувањето е резултат на изложеност од портфолиото за тргување.

Банката не смее да го зголемува оствареното надминување од ставот 1 алинеи 1 и 2 од оваа точка, со зголемување на кредитната изложеност.

Банката може да го оствари надминувањето од ставот 1 алинеја 3 од оваа точка, доколку истовремено се исполнети следниве услови:

- надминувањето е единствено резултат на повисок износ на изложеност од портфолиото за тргување, односно изложеноста на банката од портфолиото на банкарски активности кон лицето или групата поврзани лица не ги надминува лимитите на изложеност;
- банката располага со соодветно ниво капитал за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност, утврдено согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;
- доколку се поминати десет или помалку дена од надминувањето, изложеноста од портфолиото за тргување не надминува 500% од сопствените средства на банката;
- сите надминувања коишто произлегуваат од изложености од портфолиото за тргување и коишто траат подолго од десет дена, заедно не надминуваат 600% од сопствените средства на банката.

23. Банката не смее да презема активности коишто претставуваат избегнување на обврската за издвојување и располагање со капитал согласно со точката 22

став 3 алинеја 2 од оваа одлука, преку привремен пренос на изложеноста кај која надминувањето трае подолго од десет дена на друго лице (независно дали е во рамките на банкарската група или не, доколку банката е дел од банкарска група) или преку преземање трансакции со кои се врши затворање на изложеноста во текот на периодот до 10 дена и одобрување нова изложеност по истекот на овој период.

24. Поединечниот капитален дел (вложување) на банката во нефинансиска институција, агрегатниот, односно вкупниот износ на капиталните делови во нефинансиски институции и имотот на банката во земјиште, згради, опрема и капитални делови во нефинансиски институции, не смеат да ги надминат лимитите на изложеност врз основа на вложување на банка, пропишани со Законот за банките.

Банката може да ги надмине лимитите за вложување во нефинансиски институции од ставот 1 од оваа точка, доколку целиот износ на надминувањето е покриен со соодветен износ сопствени средства, односно доколку надминувањето претставува одбитна ставка од сопствените средства на банката.

При утврдувањето и следењето на лимитите од ставот 1 од оваа точка не се вклучува капиталниот дел на банката во друштвата за помошни банкарски услуги.

V. ИЗЛОЖЕНОСТИ КОИШТО НЕ СЕ ВКЛУЧУВААТ ВО ПРЕСМЕТКАТА НА ЛИМИТИТЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТ

25. Следниве изложености не се земат предвид при утврдувањето и следењето на лимитите на изложеноста од точката 18 од оваа одлука:

25.1. Изложеност обезбедена со паричен депозит вложен кај банката, кај матичното лице или кај подружница на банката, при што е потребно истовремено да бидат исполнети следниве услови:

- рокот на достасување на паричниот депозит е еднаков или подолг од рокот на достасување назначен во договорот за изложеноста;

- паричниот депозит може да се повлече од страна на лицето само за делот од изложеноста којшто е намирен;

- постои писмен документ со кој се потврдува намената на депозитот, како средство за обезбедување на изложеноста;

- паричниот депозит е определен како средство за обезбедување во договорот за изложеноста;

- во случај на извршување на обезбедувањето, банката е единствениот корисник на паричниот депозит;

- извршувањето на обезбедувањето настанува во услови кога лицето не ги исполнува своите обврски коишто произлегуваат од договорот за изложеноста.

25.2. Изложеност обезбедена со сертификат за депозит издаден од банката, подружница на банката или од матичното лице на банката, при што сертификатот ги исполнува условите од потточката 25.1 од оваа точка.

25.3. Изложеност кон централни банки, централни влади или јавни институции за која, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, на необезбедениот дел се применува пондер на ризичност од 0%.

25.4. Изложеност кон меѓународни организации или мултилатерални развојни банки за која, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, на необезбедениот дел се применува пондер на ризичност од 0%.

25.5. Изложеност обезбедена со неотповикливи, безусловни гаранции коишто се платливи на првиот писмен повик издадени од централни банки, централни влади, јавни институции, меѓународни организации или мултилатерални развојни банки доколку на необезбедениот дел на побарувањата од издавачот на гаранцијата се применува пондер на ризичност од 0%, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

25.6. Изложеност обезбедена со хартии од вредност издадени од централни банки, централни влади, јавни институции, меѓународни организации или мултилатерални развојни банки доколку на необезбедениот дел на побарувањата од издавачот на хартиите од вредност се применува пондер на ризичност од 0%, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

25.7. Изложеност кон или изложеност обезбедена со неотповикливи, безусловни гаранции коишто се платливи на првиот повик издадени од локалната самоуправа во Република Северна Македонија или од локалната самоуправа или регионалната власт во земја членка на Европската Унија за која, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, се применува пондер на ризичност од најмногу 20%.

25.8. Изложеност којашто банката ја одобрува како посредник на Развојната банка на Северна Македонија, до оној дел од изложеноста за кој банката како посредник не го покрива кредитниот ризик.

25.9. Изложености кон централни банки од други земји врз основа на обврска за издвојување задолжителна резерва изразена во валутата на земјата на централната банка во која се чува задолжителната резерва.

25.10. Изложеност обезбедена со полиса за осигурување на побарувањата издадена од Развојната банка на Северна Македонија или од странска агенција за кредитирање на извозот со кредитен рејтинг од призна-та ИКР или АКИ за која е утврдено дека му припаѓа на помалиот од: (1) степенот на кредитен квалитет 2 или од (2) степенот на кредитен квалитет којшто му одговара на рејтингот за долгот во странска валута на централната влада на земјата во која се наоѓа седиштето на агенцијата, винкулирана во корист на банката.

25.11. Вонбилансна позиција за која, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, е утврден фактор на конверзија од 0%.

25.12. Вонбилансна позиција за која, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, е утврден фактор на конверзија од 20%, но само во износ до 50% од вредноста на таа вонбилансна позиција.

25.13. Изложеност обезбедена со недвижен имот којашто ги исполнува условите за побарувања покриени со станбен објект, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, но само до понискиот износ од 50% од пазарната вредност на недвижниот имот или 60% од изложеноста покриена со станбениот објект.

25.14. Изложеност кон Фондот за осигурување на депозитите (во понатамошниот текст: Фондот) или кон шема за осигурување депозити во друга земја, доколку постои законска обврска за финансирање на шемата.

25.15. Изложеност, вклучувајќи и изложеност врз основа на учество или друг вид вложување кон институции коишто, согласно со законски или договорни одредби, се надлежни за порамнување на плаќањата во рамките на систем или мрежа во кој/а банката е членка.

25.16. Изложеност врз основа на исклучително висококвалитетни покриени обврзници коишто се дел од нивото 1 ликвидна актива, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за управување со ликвидносниот ризик.

При утврдувањето и следењето на лимитите на изложеноста од точката 18 од оваа одлука, банката може да примени само еден од исклучоците од ставот 1 од оваа точка на иста изложеност кон лице или на ист дел од изложеноста кон лице.

26. При утврдувањето и следењето на лимитите на изложеноста од точката 24 од оваа одлука, во вложувањата во нефинансиски институции не се вклучуваат капиталните делови стекнати врз основа на ненаплатени побарувања, само во првите три години од нивното стекнување.

VI. СЛЕДЕЊЕ НА ПОВРЗАНИТЕ ЛИЦА И ЛИМИТИТЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТА

27. Банката е должна да воспостави соодветен систем за утврдување, следење, известување и евидентирање на поврзаните лица, големите изложености и лимитите на изложеност.

Системот од ставот 1 од оваа точка се состои најмалку од:

- политика за следење на поврзаните лица, големите изложености и на лимитите на изложеноста, согласно со точката 28 од оваа одлука;

- спречување на активностите коишто ќе овозможат избегнување на обврската за утврдување и одржување капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеноста, согласно со точката 23 од оваа одлука;

- навремено известување на органите на банката за големите изложености, како и за почитувањето на воспоставените лимити и нивното надминување;

- соодветно управување со ризикот од концентрација, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за управување со ризиците;

- следење на исполнувањето на условите пропишани во оваа одлука за одбитните ставки од изложеноста кон лице.

28. Банката е должна да има политика за следење на поврзаните лица и на лимитите на изложеноста, којашто може да биде посебен документ или да е составен дел на друга политика или друг интерен акт на банката (правила, процедури и слично).

Политиката од ставот 1 од оваа точка треба да содржи постапка и правила најмалку за:

- утврдување и следење на изложеноста кон лице;
- утврдување и следење на групите поврзани лица и изложеноста кон групите поврзани лица, како и на лицата поврзани со банката и нивната изложеност;

- утврдување и следење на големите изложености;
- утврдување и следење на изложеноста врз основа на вложување во нефинансиски институции;

- следење на почитувањето на лимитите на изложеноста од точките 18 и 24 од оваа одлука и на воспоставените интерни лимити на изложеност;

- утврдување и следење на изложеностите врз основа на позиции на секјуритизација и вложувања во удели на отворени инвестициски фондови со цел да се утврди дали постои дополнителна изложеност врз основа на овие побарувања;

- следење на изложеноста кон лицата коишто се издавачи на нефинансирани инструменти на кредитна заштита, изложеностите врз основа на позиции на секјуритизација и вложувања во удели на инвестициски фондови, а со цел да се намали ризикот од концен-трација.

29. Најдоцна до 31 јануари секоја година, лицата со посебни права и одговорности и акционерите со квалификувано учество во банката се должни да пополнат изјава во која ќе ги наведат лицата со посебни права и одговорности, акционерите и кредитокорисниците на банката коишто, согласно со Законот за банките и оваа одлука, се сметаат за поврзани со нив.

Банката е должна да воспостави список на лицата од ставот 1 од оваа точка коишто се поврзани со лицата со посебни права и одговорности и со акционерите со квалификувано учество и да го ажурира тој список на редовна основа, имајќи ги предвид одредбите од Законот за банките.

Лицето со посебни права и одговорности на кое му се одобрува изложеност, или кое е поврзано со лицето на кое му се одобрува изложеност, не смее да учествува во донесувањето одлука за одобрување на изложеноста.

30. Банката не смее да одобри изложеност на нов клиент без да утврди дали постои поврзаност на новиот клиент со останатите кредитокорисници на банката, со нејзините акционери со квалификувано учество и со лицата со посебни права и одговорности во банката.

За утврдување на групите поврзани лица и изложеноста кон групите поврзани лица, банката е должна да ја обезбеди потребната документација за сопственичката структура и/или за финансиската состојба на лицата, како и секоја друга документација од која ќе може да се добијат податоци за постоење или непостоење поврзаност.

Банката е должна да ги следи промените во податоците и информациите од аспект на утврдувањето на поврзаноста и да ја ажурира потребната документација, најмалку при: оценка на кредитната способност, оценка на промената на кредитната способност на лицето, значајни промени на договорните услови под кои е одобрена изложеноста кон лицето или добиени сознанија за промени во документацијата или во (не)постоењето поврзаност.

VII. ЛИМИТИ НА ИЗЛОЖЕНОСТА НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

31. При утврдувањето и следењето на лимитите од оваа одлука од страна на банка којашто е предмет на консолидирана супервизија, согласно со регулативата на Народната банка за консолидирана супервизија на банките, се имаат предвид одредбите од главата IV од оваа одлука.

32. Износот на сопствените средства на банката којашто е предмет на консолидирана супервизија се утврдува согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

VIII. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА

33. Банката е должна да изготвува извештаи за спроведувањето на оваа одлука коишто ќе содржат податоци за:

33.1. Големите изложености, вклучувајќи ги и одбитните ставки од големите изложености;

33.2. Најголемите десет изложености кон други банки на консолидирана основа, како и за најголемите десет изложености кон финансиските друштва и другите институции коишто вршат слични активности како банките, но не се опфатени со домашната или странската регулатива со која се уредува основањето и работењето на банки/кредитни институции, вклучувајќи ги и одбитните ставки од овие изложености;

33.3. Изложеностите коишто не претставуваат големи изложености, но коишто на консолидирана основа надминуваат 10 милиони евра во денарска противвредност;

33.4. Изложеностите кон лицата поврзани со банката;

33.5. Износот на капиталниот дел (вложување) во нефинансиска институција и вкупниот износ на капитални делови во нефинансиски институции;

33.6. Вкупниот износ на имотот на банката во земјиште, згради, опрема и во капитални делови во нефинансиски институции;

33.7. Износот на надминувањето на лимитите на изложеноста, вклучувајќи ги и лимитите на вложувањата во нефинансиски институции, на начин пропишан со оваа одлука и времетраењето на надминувањето;

33.8. Изложеноста на банката врз основа на точката 8 од оваа одлука.

34. Извештаите од точката 33 потточки 33.1 и 33.2 од оваа одлука треба да содржат податоци за:

- лицето или групата поврзани лица кон кои банката има изложеност;

- износот на изложеноста кон лицето или групата поврзани лица, пред да се земат предвид одбитните ставки од изложеноста кон лицето или групата поврзани лица;

- видот на инструментот за кредитна заштита, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, доколку изложеноста е покриена со таков инструмент, и

- износот на изложеноста кон лицето или групата поврзани лица намалена за одбитните ставки од таа изложеност.

35. Банката е должна веднаш да ја извести Народната банка за секое надминување на лимитите на изложеноста од точката 22 од оваа одлука, наведувајќи ги лицето или групата поврзани лица кај кое/која е остварено надминувањето, износот на надминувањето и причините за оствареното надминување.

Во случаите на надминување на лимитот на изложеноста од точката 22 став 1 алинеи 1 и 2 од оваа одлука, банката е должна во известувањето од ставот 1 од оваа точка да го наведе и рокот во кој планира да го исполни лимитот на изложеноста.

Доколку банката планира исполнување на лимитот на изложеноста од ставот 2 од оваа точка во период подолг од три месеци, должна е да достави план со активности за сведување на изложеноста во пропишаниот лимит на изложеност.

Народната банка може да побара поинаков рок за сведување на изложеноста во рамките на пропишаниот лимит, како и да преземе соодветни мерки за усогласување на банката со пропишаниот лимит.

36. Банката е должна веднаш да ја извести Народната банка во случај на преземени активности заради избегнување на обврската за утврдување и одржување капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеноста согласно со точката 23 од оваа одлука.

37. Банката ги составува извештаите од точката 33 од оваа одлука според сметководствената состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември и 31 декември.

Рокот за доставување на извештаите со состојба на 31 декември до Народната банка е пет работни дена по истекот на рокот за доставување на неревидираниот годишен финансиски извештај.

Рокот за доставување на извештаите со состојба на 31 март, 30 јуни и 30 септември до Народната банка е петнаесет работни дена по истекот на периодот за кој се доставува извештајот.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката којашто е предмет на консолидирана супервизија е должна да ги достави извештаите од точката 33 од оваа одлука на консолидирана основа, според сметководствената состојба на 31 декември и 30 јуни, во рок од 30 дена по истекот на роковите од ставовите 2 и 3 од оваа точка.

38. На посебно барање на Народната банка, банката е должна да изготви извештаи со состојба на друг ден и во друг рок коишто се различни од состојбата и роковите наведени во точката 37 од оваа одлука.

39. Банката е должна да ги достави изјавите од точката 29 од оваа одлука до Народната банка најдоцна до 10 февруари секоја година.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

40. Гувернерот на Народната банка ги пропишува упатството и обрасците на извештаите за спроведувањето на оваа одлука.

41. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на банките соодветно се применуваат и на филијалите на странските банки, имајќи ги предвид одредбите од Законот за банките и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон со кои се регулира работењето на филијалите на странски банки во Република Северна Македонија.

За утврдување на лимитите на изложеноста на филијала на странска банка, како сопствени средства се смета депозитот со кој филијалата е должна да располага, согласно со Законот за банките.

42. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на начинот на утврдување и следење на поврзаните лица и начинот на известување на Народната банка, соодветно се применуваат и на штедилниците.

43. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 јануари 2021 година.

44. На денот на почнувањето со примена на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за лимитите на изложеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/08, 163/08, 43/09, 91/11, 100/12, 127/12 и 26/17) и Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/08, 72/13, 121/15 и 203/15).

О. бр. 02-15/XI-1/2020
30 јули 2020 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
др **Анипа Ангеловска-Бежоска**, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2466.

Врз основа на член 9 т.8 и чл. 10 став 1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2007 година), Советот на јавните обвинители, на одржаната деведесет и деветта седница на 30.7.2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА-СКОПЈЕ ЗА ПЕТ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

I

Со донесување на оваа одлука се врши проширување на систематизацијата на бројот на јавните обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје предходно утврдена со Одлука бр.02-180/4 донесена од страна на Советот на јавните обвинители на ден 13.12.2019 година.

II

Проширувањето се однесува на точката 28 од Одлуката за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните обвинителства, па така точка 28 ќе гласи “ Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје

и 17 (седумнаесет) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје“.

III

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 02-103/3
30 јули 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

2467.

Врз основа на член 9 т.8 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на деведесет и деветта седница одржана на 30.7.2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА

Член 1

Бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и на јавни обвинители во јавните обвинителства во Република Северна Македонија се определува и тоа во:

I

1. Јавен обвинител на Република Северна Македонија и четиринаесет (14) јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија.

II

2. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола и седум (7) јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство.

3. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар и седум (7) јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Гостивар.

4. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје и шестнаесет (16) јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје.

5. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип и пет (5) јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Штип.

III

6. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Берово и два (2) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Берово.

7. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола и осум (8) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Битола.

8. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелија и три (3) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Гевгелија.

9. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар и осум (8) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Гостивар.

10. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Дебар и еден (1) јавен обвинител Основното јавно обвинителство Дебар.

11. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Делчево и еден (1) јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Делчево.

12. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кавадарци и четири (4) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Кавадарци.

13. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кичево и четири (4) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Кичево.

14. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Крива Паланка и два (2) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Крива Паланка.

15. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кочани и пет (5) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Кочани.

16. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Куманово и тринаесет (13) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Куманово.

17. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Охрид и седум (7) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Охрид.

18. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп и седум (7) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Прилеп.

19. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш и еден (1) јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Радовиш.

20. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Ресен и еден (1) јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Ресен.

21. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе и еден (1) јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Свети Николе.

22. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје и шеесет и шест (66) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје.

23. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга и четири (4) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Струга.

24. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица и осум (8) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Струмица.

25. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Велес и осум (8) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Велес.

26. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово и девет (9) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Тетово.

27. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Штип и пет (5) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Штип.

28. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје и седумнаесет (17) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-103/4
30 јули 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

2468.

Врз основа на член 47 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува бришењето на сорти на земјоделски растенија од

НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА

Во Национална сортна листа се бришат следните сорти:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година и решение на бришење на сортата	Фирма односно име и презиме на одржувачот на сортата, односно застапникот
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
A.1. <i>Triticum aestivum</i> L. – пченица	Tina	110-105/193 28.05.2020година	ЗК„Пелагонија“ Битола; ул.„Маршал Тито“бр.65, Битола
	Golubica	110-105/13 13.03.2020година	ЗК„Пелагонија“ Битола; ул.„Маршал Тито“бр.65, Битола
	Zdenka	110-105/179 28.05.2020година	ЗК„Пелагонија“ Битола; ул.„Маршал Тито“бр.65, Битола
A.2 <i>Hordeum sativum</i> L. - јачмен	Lord	110-105/117 18.05.2020година	„Семенарство“ Скопје; ул.„Никола Вапцаров“бр.2-4 Скопје
A.4. <i>Triticale</i> - тритикале	Odisej	110-105/152 21.05.2020година	„Агросеме“ Битола; ул.„Александар Турунџиев“бр. 22, Битола
A.6. <i>Zea mays</i> L. - пченка	Donana	110-105/102 18.05.2020година	„Агро Микс“ Скопје; ул.„Орце Николов“бр. 71, Скопје
	Girona	110-105/11 13.03.2020година	„Агро Микс“ Скопје; ул.„Орце Николов“бр. 71, Скопје
	Oropesa	110-105/149 21.05.2020година	„Агро Микс“ Скопје; ул.„Орце Николов“бр. 71, Скопје
	NS 6010	110-105/153 21.05.2020година	„Агросеме“ Битола; ул.„Александар Турунџиев“бр. 22, Битола

	OSSK 444	110-105/148 21.05.2020година	ЗК „Пелагонија“ Битола; ул. „Маршал Тито“ бр. 65, Битола
	OSSK 602	110-105/147 21.05.2020година	ЗК „Пелагонија“ Битола; ул. „Маршал Тито“ бр. 65, Битола
A.6.3. Zea mays L. – пченка FAO 300	ZP 341	110-105/45 13.03.2020година	„Агроунија“ ДООЕЛ ул. „Илинденска“ б.б. с. Марино, Скопје
A.6.12.5. Zea mays L. -Пченка шеќерна FAO 500	Challenger F1	110-105/112 18.05.2020година	„Агрохемија“ Скопје; ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
Б. МАСЛОДАЈНИ И ВЛАКНОДАЈНИ РАСТЕНИЈА			
Б.9. Helianthus annuus L. - сончоглед	Altesse RM	110-105/83 06.05.2020година	ЈНУ „Институт за јужни земјоделски култури“ - Струмица; ул. „Гоце Делчев“ б.б. - Струмица
Г. ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г.1 Allium cepa L. – кромид	Senshyu yellowF1	110-105/43 13.03.2020година	„Агропродукт“ - ДОО ул. „24-ти Октомври“ бр. 6, Струмица
	Radar	110-105/42 13.03.2020година	„ВЕ-КА“ ДООЕЛ, ул. „Балканска“ бр.14, Струмица
	Sibir	110-105/44 13.03.2020година	„ВЕ-КА“ ДООЕЛ, ул. „Балканска“ бр.14, Струмица
	Red Sky	110-105/75 06.05.2020година	„Евгени“ – ДОО, ул. „Маџари“ б.б. Сингелик, Скопје
Г.8. Brassica oleracea L. - карфиол	Aviso F1	110-105/95 13.05.2020година	„Евгени“-Скопје; ул. „5“ бр. 1, н. Јурумлери-Скопје
	Pella F1	110-105/138 21.05.2020година	„Евгени“-Скопје; ул. „5“ бр. 1, н. Јурумлери-Скопје
	Siria F1	110-105/167 21.05.2020година	„Евгени“-Скопје; ул. „5“ бр. 1, н. Јурумлери-Скопје
	Casper F1 RZ	110-105/65 16.03.2020година	„Семенарство“- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	Incline F1	110-105/52 16.03.2020година	„Семенарство“- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
Г.9. Brassica oleracea L. convar capitata - зелка	Champ F1	110-105/44 13.03.2020година	„Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје

	Red dynasty F1	110-105/64 16.03.2020година	"Агрохемија"- ДООЕЛ, ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
	Bucharest F1	110-105/54 16.03.2020година	"Агрохемија"- ДООЕЛ, ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
	Royal Dynasty F1	110-105/37 16.03.2020година	"Агрохемија"- ДООЕЛ, ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
	Zakaz F1 (PS 7410)	110-105/180 28.05.2020година	"Агрохемија"- ДООЕЛ, ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
	Golden Cross F1	110-105/12 13.03.2020година	„Агропродукт“ Струмица; ул. „24 Октомври“ бр. 6 Струмица
	Shelta F1	110-105/163 21.05.2020година	„Агропродукт“ Струмица; ул. „24 Октомври“ бр. 6 Струмица
	Sunta F1	110-105/164 21.05.2020година	„Агропродукт“ Струмица; ул. „24 Октомври“ бр. 6 Струмица
	Hurricane F1	110-105/53 16.03.2020година	"ВЕ-КА" ДООЕЛ ул. "Балканска" бр.14, Струмица
	Paradox F1	110-105/62 16.03.2020година	"ВЕ-КА" ДООЕЛ, ул. "Балканска" бр.14, Струмица
	Parel F1	110-105/74 16.03.2020година	"ВЕ-КА" ДООЕЛ, ул. "Балканска" бр.14, Струмица
	Ranchero F1	110-105/73 16.03.2020година	"ВЕ-КА" ДООЕЛ, ул. "Балканска" бр.14, Струмица
	Renton F1	110-105/70 16.03.2020година	"ВЕ-КА" ДООЕЛ, ул. "Балканска" бр.14, Струмица
	Saratoga F1	110-105/69 16.03.2020година	"ВЕ-КА" ДООЕЛ, ул. "Балканска" бр.14, Струмица
	Stanton F1	110-105/68 16.03.2020година	"ВЕ-КА" ДООЕЛ, ул. "Балканска" бр.14, Струмица
	Amazon F1	110-105/66 16.03.2020година	"ВЕ-КА" ДООЕЛ, ул. "Балканска" бр.14, Струмица

	Gazebo F1	110-105/10 13.03.2020година	“ ВЕ-КА ” ДООЕЛ, ул. ” Балканска ” бр.14, Струмица
	Farao F1	110-105/18 13.03.2020година	“ ВЕ-КА ” ДООЕЛ, ул. ” Балканска ” бр.14, Струмица
	Count F1	110-105/110 18.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул.„5“бр. 1, н. Јурумлери Скопје
	Marabou F1	110-105/124 18.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул.„5“бр. 1, н. Јурумлери Скопје
	Jetma F1 RZ	110-105/56 16.03.2020година	“Семенарство“- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	Red Jewel F1	110-105/71 16.03.2020година	“Семенарство“- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	Bloktor F1	110-105/88 13.05.2020година	„Холма“ Струмица; ул.„Маршал Тито“бр. 109, Струмица
	Klabishi	110-105/6 13.03.2020година	„Холма“ Струмица; ул.„Маршал Тито“бр. 109, Струмица
	Novator	110-105/154 21.05.2020година	„Холма“ Струмица; ул.„Маршал Тито“бр. 109, Струмица
Г.11.2. Brassica oleracea var. gemmifera - келѝ пупчар	Nobilis F1	110-105/155 21.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул.„5“бр. 1, н. Јурумлери Скопје
Г.13. Brassica oleracea L. convar. Botrytisymosa Dush - брокола	Ironman F1	110-105/2 13.03.2020година	„Агрохемија“ Скопје, ул. “Франклин Рузвелт” бр. 22, Скопје
	Fiesta F1	110-105/19 13.03.2020година	„ВЕ-КА“ Струмица; ул. „Балканска“ бр. 14 Струмица
	Chevalier F1	110-105/111 18.05.2020година	„КОБО“ Скопје; ул. “Божин Николов” бр. 80, Скопје
Г.14. Capsicum annuum L. - пиперка	Ekstaza F1	110-105/98 18.05.2020година	“Агро Микс”ДОО; ул. “Орце Николов” бр. 71, Скопје
	Romansa	110-105/156 21.05.2020година	“Агро Микс”ДОО; ул. “Орце Николов” бр. 71, Скопје
	Слоново уво	110-105/189 28.05.2020година	“Агро Микс”ДОО; ул. “Орце Николов” бр. 71, Скопје

	Romana	110-105/142 21.05.2020година	„Агропин“ Скопје; ДТЦ Мавровка лам. Ц 3/1 Скопје
	Župska rana	110-105/176 28.05.2020година	„Агропин“ Скопје; ДТЦ Мавровка лам. Ц 3/1 Скопје
	Sweet Banan	110-105/171 28.05.2020година	„Агрохемија“ Скопје, ул. “Франклин Рузвелт” бр. 22, Скопје
	Амфора	110-105/200 28.05.2020година	„Агросеме“ Битола; ул. „Александар Турунџиев“ бр.22, Битола
	Анита	110-105/199 28.05.2020година	„Агросеме“ Битола; ул. „Александар Турунџиев“ бр.22, Битола
	Daras F1	110-105/109 18.05.2020година	„Геотермика“ Струмица; ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 13, Струмица
	Donat F1	110-105/101 18.05.2020година	„Геотермика“ Струмица; ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 13, Струмица
	Fortesse F1	110-105/8 13.03.2020година	„Геотермика“ Струмица; ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 13, Струмица
	Pinokkio F1	110-105/137 21.05.2020година	„Геотермика“ Струмица; ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 13, Струмица
	Istra F1	110-105/4 13.03.2020година	„Евгени“ Скопје; ул. „5“ бр. 1, н. Јурумлери Скопје
	Thoros F1	110-105/195 28.05.2020година	„Рима Комерц“- Струмица; ул. “Климент Охридски” бб, Струмица
	Ringo F1	110-105/143 21.05.2020година	„Фитогард“ Кавадарци; бул. “Кочо Рацин” 3- 3/2, Кавадарци
Г.14. Capsikum annuum L. - пиперка во заштитен простор	Atris F1	110-105/91 13.05.2020година	“Агро Јуником” ДОО, ул. “Првوماјска” бб, Скопје
	Kais F1	110-105/55 16.03.2020година	“Холма” ДОО Струмица, ул. “ Маршал Тито” бр.109 Струмица

Г.16. Citrus vulgaris L. - лубеница	Carmen F1	110-105/114 18.05.2020година	„Агропродукт“ Струмица; ул. „24 Октомври“ бр.6 Струмица
	Joker F1	110-105/3 13.03.2020година	„Агрохемија“- Скопје ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
	Lady F1	110-105/113 18.05.2020година	ДОО „Агро Јуником“- Скопје; ул. „Првوماјска“ бб, Скопје
	Trophy F1	110-105/189 28.05.2020година	ДОО „Агро Јуником“- Скопје; ул. „Првوماјска“ бб, Скопје
	9-G-2524 (Byblos)	110-105/47 13.03.2020година	„Еурофарм интернационал“ ДОО ул. „М. Тито“ бр.50, Богданци
	9-G-2592 (Megane)	110-105/46 13.03.2020година	„Еурофарм интернационал“ ДОО ул. „М. Тито“ бр.50, Богданци
	Nelson F1	110-105/134 18.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул. „5“ бр. 1, н. Јурумлери Скопје
	Pauline F1	110-105/140 21.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул. „5“ бр. 1, н. Јурумлери Скопје
	Crimson Ruby F1	110-105/49 13.03.2020година	„Семенарство“- А.Д.Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	Romanza F1	110-105/157 21.05.2020година	„Холма“ Струмица; ул. „Маршал Тито“ бр. 109, Струмица
	Varda F1	110-105/185 28.05.2020година	„КОБО“ Скопје; ул. „Божин Николов“ бр. 80, Скопје
	Vasko F1	110-105/184 28.05.2020година	„КОБО“ Скопје; ул. „Божин Николов“ бр. 80, Скопје
Г.16. Cucumis melo L. - диња	Fiata F1	110-105/51 16.03.2020година	„Агро Јуником“ ДООЕЛ, ул. „ Првوماјска“ б.б. Скопје
	Makdimon F1	110-105/122 18.05.2020година	„Агро Јуником“ ДООЕЛ, ул. „ Првوماјска“ б.б. Скопје

	Hobby F1	110-105/15 13.03.2020година	„Агрохемија“- Скопје ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
	Supra F1	110-105/196 28.05.2020година	„Геотермика“ Струмица; ул.„Ѓуро Ѓаковиќ“бр.13, Струмица
	Tempo F1	110-105/174 28.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул.„5“бр. 1, н. Јурумлери Скопје
Г.18. Cucumis sativus L. - краставица	Danko	110-105/107 18.05.2020година	„Агро Микс“ Скопје; ул.„Орце Николов“ бр.71, Скопје
	Dante	110-105/108 18.05.2020година	„Агро Јуником “ Скопје; ул.„Првомајска “бб. Скопје
	Laredo F1	110-105/116 18.05.2020година	„Агро Јуником “ Скопје; ул.„Првомајска “бб. Скопје
	Palladium F1	110-105/146 21.05.2020година	„Агро Јуником “ Скопје; ул.„Првомајска “бб. Скопје
	Loustik F1	110-105/118 18.05.2020година	„Агрохемија“- Скопје ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
	Paramos F1	110-105/145 21.05.2020година	„Геотермика“ Струмица; ул.„Ѓуро Ѓаковиќ“бр.13, Струмица
	Tornac F1	110-105/191 28.05.2020година	„Геотермика“ Струмица; ул.„Ѓуро Ѓаковиќ“бр.13, Струмица
	Ceres F1	110-105/197 28.05.2020година	„Геотермика“ Струмица; ул.„Ѓуро Ѓаковиќ“бр.13, Струмица
	Ekron F1	110-105/50 13.03.2020година	“ Рима-Комерц ” ДООЕЛ, ул. “ Климент Охридски ” б.б. Струмица
	Alcor F1	110-105/81 06.05.2020година	„Холма“-Струмица; ул. “Маршал Тито” бр. 109, Струмица
	Grendel F1	110-105/14 13.03.2020година	„Холма“-Струмица; ул. “Маршал Тито” бр. 109, Струмица
	Amigo F1	110-105/84 06.05.2020година	„Темпоратор“ДОО- Струмица; ул.„Васил Сурчев “бр. 60а Струмица

	Donela F1	110-105/100 18.05.2020година	„Темпоратор“ДОО- Струмица; ул.„Васил Сурчев “бр. 60а Струмица
	Dunja F1	110-105/99 18.05.2020година	„Темпоратор“ДОО- Струмица; ул.„Васил Сурчев “бр. 60а Струмица
Г.18. Cucumis sativus L.- краставица во заштитен простор	Darina F1	110-105/63 16.03.2020година	“Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Luberon F1	110-105/59 16.03.2020година	“Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Venus F1	110-105/67 16.03.2020година	“Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова“ бр.22, Скопје
Г.18. Cucumis sativus L. var. kornishon – краставица корнишон	Ajax F1	110-105/48 16.03.2020година	“Агро Јуником” ДООЕЛ, ул. “ Првوماјска “ б.б. Скопје
	Zenta F1	110-105/178 28.05.2020година	“Агро Јуником” ДООЕЛ, ул. “ Првوماјска “ б.б. Скопје
	Mirabelle F1	110-105/130 18.05.2020година	“Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Advance F1	110-105/76 06.05.2020година	“ ВЕ-КА ” ДООЕЛ, ул. ” Балканска ” бр.14, Струмица
	Excelsior	110-105/16 13.03.2020година	„Рима Комерц“ Струмица; ул. “Климент Охридски” бб, Струмица
	Karaoke F1 RZ	110-105/57 16.03.2020година	“Семенарство“- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	Motiva F1 RZ	110-105/60 16.03.2020година	“Семенарство“- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	Pasamonte F1	110-105/141 21.05.2020година	„Холма“ Струмица; ул.“Маршал Тито”бр.109, Струмица
Г.19. Cucurbita Peпо L. var. oblonga -тиквица	Dona	110-105/103 18.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул.„5“бр. 1, н. Јурумлери Скопје

	Opal F1	110-105/151 21.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул.„5“бр. 1, н. Јурумлери Скопје
	Otto F1	110-105/61 16.03.2020година	„Холма“ ДОО Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр.109 Струмица
Г.21. <i>Daucus carota</i> L. – морков	Merida F1	110-105/41 13.03.2020година	„Агро Јуником“ ДООЕЛ, ул. „Првوماјска“ б.б. Скопје
	Laguna F1	110-105/115 18.05.2020година	„Агро Јуником“ ДООЕЛ, ул. „Првوماјска“ б.б. Скопје
	Sirius F1	110-105/168 21.05.2020година	„Агрохемија“; ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
	Nantes 5-Samson	110-105/39 13.03.2020година	„ВЕ-КА“ ДООЕЛ, ул. „Балканска“ бр. 14 Струмица
	Major F1	110-105/121 18.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул.„5“бр. 1, н. Јурумлери Скопје
	Presto	110-105/136 21.05.2020година	„Евро-Македонски Сервиси“-Скопје; пош.фах.19, 1050, Драчево
Г.22. <i>Lactuca sativa</i> L.- салата	Salakis	110-105/160 21.05.2020година	„Агрохемија“; ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
	Stallion	110-105/170 21.05.2020година	„Агрохемија“; ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
Г.23. <i>Lycopersicon lycopersicum</i> L – домати	Calista	110-105/120 18.05.2020година	„Агро Јуником“ Скопје; ул.„Првوماјска“ бб. Скопје
	Menhir F1	110-105/129 18.05.2020година	„Агро Јуником“ Скопје; ул.„Првوماјска“ бб. Скопје
	Denis F1 (PS 150825)	110-105/105 18.05.2020година	„Агрохемија“- Скопје; ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
	Speedy F1RS	110-105/169 21.05.2020година	„Агрохемија“- Скопје; ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
	Zorro F1	110-105/177 28.05.2020година	„Агрохемија“- Скопје; ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје

	Fantom F1	110-105/17 13.03.2020година	„Агро-Микс“ ДОО- Скопје; ул. „Орце Николов“ бр.71, Скопје
	Galina	110-105/9 13.03.2020година	„Агро Јуником “ Скопје; ул.„Првомајска “бб. Скопје
	Alfred F1	110-105/82 06.05.2020година	„Геотермика“ ДРС- Струмица; ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 13, Струмица
	Iker F1	110-105/1 13.03.2020година	„Геотермика“ ДРС- Струмица; ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 13, Струмица
	Magnus F1	110-105/119 18.05.2020година	„Геотермика“ ДРС- Струмица; ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 13, Струмица
	Agora	110-105/77 06.05.2020година	„Евро-Македонски Сервиси“-Скопје; пош.фах.19, 1050, Драчево
	Don Jose	110-105/104 18.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул.„5“бр. 1, н. Јурумлери Скопје
	Tamaris F1	110-105/172 28.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул.„5“бр. 1, н. Јурумлери Скопје
	Valina	110-105/186 28.05.2020година	„Евро-Македонски Сервиси “ Скопје; пош.фах.19, 1050, Драчево
	Bonarda F1	110-105/86 13.05.2020година	„Маган Мак“ ДОО Скопје; ул.„Орце Николов“бр. 71, Скопје
	Trofeo F1	110-105/190 28.05.2020година	„Маган Мак“ ДОО Скопје; ул.„Орце Николов“бр. 71, Скопје
	Ballet F1	110-105/89 13.05.2020година	„Холма“ Струмица; ул. „Маршал Тито“ бр. 109, Струмица
	Bobcat	110-105/87 13.05.2020година	„Холма“ Струмица; ул.„Маршал Тито“бр. 109, Струмица
	Newton F1	110-105/135 18.05.2020година	„Холма“ Струмица; ул.„Маршал Тито“бр. 109, Струмица
	Siluet F1	110-105/165 21.05.2020година	„Холма“ Струмица; ул.„Маршал Тито“бр. 109, Струмица

	Buran F1	110-105/123 18.05.2020година	„Рима Комерц“- Струмица; ул. “Климент Охридски” бб, Струмица
	Mondial F1	110-105/131 18.05.2020година	„Рима Комерц“- Струмица; ул. “Климент Охридски” бб, Струмица
	Rally F1	110-105/144 21.05.2020година	„Рима Комерц“- Струмица; ул. “Климент Охридски” бб, Струмица
	Thalassa F1	110-105/175 28.05.2020година	„Рима Комерц“- Струмица; ул. “Климент Охридски” бб, Струмица
	Velocity F1	110-105/183 28.05.2020година	„Рима Комерц“- Струмица; ул. “Климент Охридски” бб, Струмица
	Joker	110-105/5 13.03.2020година	„КОБО“ Скопје; ул. “Божин Николов” бр. 80, Скопје
	Opera	110-105/150 21.05.2020година	„КОБО“ Скопје; ул. “Божин Николов” бр. 80, Скопје
	Roxana F1	110-105/158 21.05.2020година	„Температор“ДОО- Струмица; ул. “Васил Сурчев” бр.60а, Струмица
Г.23. Lycopersikum eskuientum L.- домат во заштитен простор	Amati F1	110-105/35 13.03.2020година	“Агрохемија“- ДООЕЛ, ул.“Рузвелтова” бр.22, Скопје
	Flexxion F1	110-105/33 13.03.2020година	“Агрохемија“- ДООЕЛ, ул.“Рузвелтова” бр.22, Скопје
	Optima F1	110-105/38 13.03.2020година	“Агрохемија“- ДООЕЛ, ул.“Рузвелтова” бр.22, Скопје
	Izmir F1	110-105/36 13.03.2020година	“Холма” ДОО Струмица, ул.“ Маршал Тито “ бр.109, Струмица
	Minaret F1	110-105/40 13.03.2020година	“Холма” ДОО Струмица, ул.“ Маршал Тито “ бр.109, Струмица

Г.26.1 Phaseolus vulgaris var. nanus - боранија ниска	Sandens	110-105/161 21.05.2020година	„КОБО“ Скопје; ул. „Божин Николов“ бр. 80, Скопје
	Unidor	110-105/187 28.05.2020година	„Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
Г.27. Pisum sativum L. - грашок	Dorian	110-105/32 13.03.2020година	„Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
Г.29 Solanum tuberosum L- компир	Donald	110-105/26 16.03.2020година	„Агро Јуником“ДООЕЛ, ул. „Првوماјска“ б.б. Скопје
	Ajiba	110-105/78 06.05.2020година	„Агро Јуником“ДООЕЛ, ул. „Првوماјска“ б.б. Скопје
	Timate	110-105/194 28.05.2020година	„Агро Јуником“ДООЕЛ, ул. „Првوماјска“ б.б. Скопје
	Florida	110-105/27 13.03.2020година	„Агро - Микс“ ДОО, ул. „Орце Николов“ бр. 71 Скопје
	Everest	110-105/196 18.05.2020година	„Агро - Микс“ ДОО, ул. „Орце Николов“ бр. 71 Скопје
	Labadia	110-105/7 13.03.2020година	„Агро - Микс“ ДОО, ул. „Орце Николов“ бр. 71 Скопје
	Maradonna	110-105/125 18.05.2020година	„Агро - Микс“ ДОО, ул. „Орце Николов“ бр. 71 Скопје
	Ramos	110-105/139 21.05.2020година	„Агро - Микс“ ДОО, ул. „Орце Николов“ бр. 71 Скопје
	Santana	110-105/162 21.05.2020година	„Агро - Микс“ ДОО, ул. „Орце Николов“ бр. 71 Скопје
	Loretta	110-105/24 13.03.2020година	„Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Mozart	110-105/132 18.05.2020година	„Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Manitou	110-105/23 13.03.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Matador	110-105/127 18.05.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Pekaro	110-105/22 13.03.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје

	Sagitta	110-105/28 13.03.2020година	„Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Sifra	110-105/29 13.03.2020година	„Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Zafira	110-105/30 13.03.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Aladin	110-105/79 06.05.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Arrow	110-105/94 13.05.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Artemis	110-105/93 13.05.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Fontana	110-105/20 13.03.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Virgo	110-105/182 28.05.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. „Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Anais	110-105/85 06.05.2020година	„ВЕ-КА“-Струмица; ул. „Балканска“ бр. 14 Струмица
	Tango	110-105/173 28.05.2020година	„ВЕ-КА“-Струмица; ул. „Балканска“ бр. 14 Струмица
	Alaska	110-105/80 06.05.2020година	„КОБО“ Скопје; ул. „Божин Николов“ бр. 80, Скопје
	Asteriks	110-105/92 13.05.2020година	„КОБО“ Скопје; ул. „Божин Николов“ бр. 80, Скопје
	Margarita	110-105/126 18.05.2020година	„КОБО“ Скопје; ул. „Божин Николов“ бр. 80, Скопје
	Safrane	110-105/159 21.05.2020година	„КОБО“ Скопје; ул. „Божин Николов“ бр. 80, Скопје
	Triumf	110-105/191 28.05.2020година	„КОБО“ Скопје; ул. „Божин Николов“ бр. 80, Скопје
	Quincy	110-105/21 13.03.2020година	„Евро Македонски Сервиси“ ДООЕЛ, ул. „Шекспирова“ бр.1, Скопје

	Sylvana	110-105/31 13.03.2020година	"Евро Македонски Сервиси" ДООЕЛ, ул. "Шекспирова" бр.1, Скопје
	Ultra	110-105/188 28.05.2020година	"Евро Македонски Сервиси" ДООЕЛ, ул. "Шекспирова" бр.1, Скопје
	Voyager	110-105/181 28.05.2020година	"Евро Македонски Сервиси" ДООЕЛ, ул. "Шекспирова" бр.1, Скопје
	Juno	110-105/25 13.03.2020година	"Семе Паланка"ДООЕЛ, ул. "Маршал Тито" б.б. Крива Паланка
Г.30. Solanum melongena L.- модар патлиџан	Aragon	110-105/95 13.05.2020година	"Агро Јуником"- Скопје, ул. "Првوماјска" бб, Скопје
	Epic F1	110-105/97 18.05.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
	Classic F1	110-105/106 18.05.2020година	„Евгени“ Скопје; ул.„5“ бр. 1, н. Јурумлери, Скопје
	Megal	110-105/128 18.05.2020година	„Евро-Македонски Сервиси“-Скопје; пош.фах.19, 1050, Драчево
Г.31. Spinecea oleracea L.- спанаќ	Douglas F1	110-105/34 13.03.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
Г.57. Lagenaria vulgaris- лејка	Nebula F1 RS	110-105/133 18.05.2020година	„Агрохемија“-ДООЕЛ, ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
	Sintosa F-90	110-105/166 21.05.2020година	„Агро Микс“ Скопје; ул.„Орце Николов“ бр.71, Скопје

Бр. 109-227/1
29 јули 2020 година
Скопје

Директор,
Митко Крстевски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в.д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020198

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.
Цената на овој број е 90 денари.